



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

КАТАЛОГ НА ОБУКИ

во рамките на доброволната континуирана обука за
стручните служби во судството и јавното обвинителство

за период
ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2022 година



Република Северна Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

ЈАНУАРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
25 јануари 2022 вторник	општа	Попис на средства (предлагање на ствари за уништување и продажба)	Онлајн	Стручни служби во судовите и обвинителствата задолжени за пописот	Академија за судии и јавни обвинители
31 јануари 2022 понеделник	општа	Изготвување на завршна сметка за 2022 година	Онлајн	Судски службеници вклучени во изготвувањето на завршната сметка за 2021 година	Академија за судии и јавни обвинители

ФЕВРУАРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
14 февруари 2022	општа	Примена на Законот за користење и располагање со стварите во	Онлајн	Членови на комисији за користење и располагање	Академија за судии и јавни обвинители

понеделник		државна сопственост и со стварите во општинска сопственост		со ствари	
28 февруари 2022 понеделник	општа	Утврдување на работни цели и спроведување на постапка за оценување на судските службеници	Онлајн	Судски администратори и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители

МАРТ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
7 март 2022 понеделник	општа	Дискриминација и Мобинг на работното место	Онлајн	Членови на Советот на судската служба, судски администратори, раководни лица и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
24 март	општа	Вработување по јавен и интерен	Онлајн	Судски администратори,	Академија за судии и

2022 четврток		оглас		раководни лица и судски службеници кои работат во комисији	јавни обвинители
------------------	--	-------	--	--	------------------

АПРИЛ 2022 ГОДИНА

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
4 април 2022 понеделник	општа	Изготвување на годишни извештаи за 2022 година по член 37 од ЗС и унификација со Европските стандарди	Онлајн	Судски администратори и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
27 април 2022 среда	кривично	Извршување на санкции	Онлајн	Судски службеници од кривичните оддели	Академија за судии и јавни обвинители

МАЈ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
9 мај 2022 понеделник	општа	Примена на Законот за судска служба	Онлајн	Судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
20 мај 2022 петок	општа	Буџет и буџетски циркулар	Онлајн	Судски и јавнообвинителски сметководители и претставници од СБС	Академија за судии и јавни обвинители

ЈУНИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
6 јуни 2022 понеделник	општа	Архивирање на предмети (изготвување на план и листи и лачење)	Онлајн	Судски администратори, раководни лица и судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
21 јуни 2022 вторник	општа	Изработка на годишен план за вработување	Онлајн	Претседатели на судови и судски администратори	Академија за судии и јавни обвинители

ЈУЛИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
8 јули 2022 петок	кривично	Примена на АКМИС системот и судскиот деловник (Заведување на предмети и внесување на податоци)	Онлајн	Судски службеници од кривичните оддели	Академија за судии и јавни обвинители
14 јули 2022 четврток	општа	Примена на судскиот деловник	Онлајн	Судски службеници	Академија за судии и јавни обвинители

СЕПТЕМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
21 септември 2022 среда	граѓанско	Примена на АКМИС системот и судскиот деловник (Заведување на предмети и внесување на податоци)	Онлајн	Судски службеници од граѓанските оддели	Академија за судии и јавни обвинители
30 септември 2022 петок	општа	Судир на интереси и Антикорупциски мерки	Онлајн	Судски и јавнообвинителски службеници	Академија за судии и јавни обвинители

ОКТОМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
12 октомври 2022 среда	општа	Примена на одредбите од Законот за заштита на лични податоци во судското работење	Онлајн	Офицери за заштита на лични податоци	Академија за судии и јавни обвинители
25 октомври 2022 вторник	општа	Јавни набавки	Онлајн	Судски и јавнообвинителски службеници кои се задолжени за спроведување постапка за јавни набавки	Академија за судии и јавни обвинители

НОЕМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
--------------	---------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------------

8 ноември 2022 вторник	општа	Управување со предмети, интерна и екстерна комуникација и управување со време	Онлајн	Судски и јавнообвинителски службеници	Академија за судии и јавни обвинители
23 ноември 2022 среда	општа	Примена на судскиот деловник (водење записник и тонско снимање)	Онлајн	Дактилографи	Академија за судии и јавни обвинители

ДЕКЕМВРИ 2022 година

Датум	Област	Тема на советувањето	Место на одржување	Целна група	Организатор на советувањето
5 декември 2022	општа	Почитување на етичкиот кодекс – градење на судскиот морал, етика и интегритет	Онлајн	Судски и јавнообвинителски службеници	Академија за судии и јавни обвинители

понеделник					
20 декември 2022 вторник	општа	Оценување на судската полиција (командување, раководење и оценување)	Онлајн	Судска полиција	Академија за судии и јавни обвинители

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Пријавувањето за сите настани пожелно е да биде во писмена форма (е-маил комуникација). И понатаму останува обврската тоа да биде направено преку контакт лицето одредено за комуникација со Академијата, по претходно запознавање на претседателот на судот, односно јавниот обвинител на јавното обвинителство.

За обуките кои ќе се одржуваат online преку веб платформата на Академијата, но и преку други платформи, Ве молиме при пријавување учесници кои за прв пат се пријавуваат, задолжително да ги доставувате сите податоци кои ќе бидат побарани во дописот со кој ќе Ве известуваме за обуката (пр. маил адреса, контакт телефон и сл.).